

ПОВИК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА МЕНТОРИ ЗА ГРАНТ ЗА МИКРО-ИСТРАЖУВАЧКИ ПРОЕКТИ

Во рамките на проектот:

„Зголемување на пристапот и учество на студенти Роми во високото образование и транзиција на пазарот на труд“

Здружението на граѓани „Ромаверзитас“ - Скопје во рамките на проектот „Зголемување на пристапот и учество на студенти Роми во високото образование и транзиција на пазарот на труд“, финансиран од Европската Унија (ЕУ) и Ромскиот Образовен Фонд (РЕФ), објавува ПОВИК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА МЕНТОРИ ЗА ГРАНТ ЗА МИКРО-ИСТРАЖУВАЧКИ ПРОЕКТИ.

Опис на активност:

Оваа активност им дава поддршка на студентите/алумните Роми да стекнат дополнителни знаења, вештини и практично искуство при подготвување и спроведување на истражувања, да ги надградат нивните критички анализи и вештини за пишување и, преку нивната истражувачка работа, да ја подобрат истражувачката состојба. Истражувачките проекти можат да опфаќаат теми поврзани со образованието и идентитетот на Ромите и колективната одговорност кај младите Роми, студентски стандард (студентски сместување, стипендии, студентска работа, студентски информации, студии, културен и забавен живот), учество и организација на млади (студентски парламент, невладини организации, волонтирање, неформално образование, мрежи итн. и вработување на млади.

Цели на активност:

- Да им помогне на студентите/алумните Роми да се стекнат со основни знаења и вештини за истражувачка работа;
- Да се здобијат со знаења кои во иднина ќе им помогне за нивните студии и/или конкурентност на пазарот на трудот;
- Да ги поттикне, мотивира, охрабри и стимулира студентите/алумните Роми да се залагаат за општествено и институционално вклучување и активирање;
- Практично да помогнат за развој на Ромската заедница.

Услови за учество:

- Да имаат соодветно високо образование (предност имаат магистерски и докторски студии)
- Да имаат завршено соодветно образование за научно-истражувачка работа;
- Да имаат искуство за работа со маргинализирана групи;
- Способности за планирање и организација
- Да имаат искуство во правење на методологии за научни истражувања



- Редовно да одржуваат средби и состаноци со селектираните студенти/алумни Роми
- Да ги дефинираат индикаторите за постигнување
- Да дадат предлог за предмет на истражувањето и методологија и техники за негово спроведување и финализирање
- Редовно да поднесуваат извештај за напредување на истражувањето
- Да учествуваат во завршна конференција за промоција на резултатите

Потребни документи и начин за пријавување:

- Кратка биографија
- Доказ за завршено образование

Селекција на кандидати:

- Селекцијата на кандидатите ќе ја изврши комисијата за селекција составена во рамките на проектот

Контакт: Кристијан Ангелков

мобилен: 071/37-97-99

меил: kristijan.angelkov@romaversitas.org.mk

